



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРО.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11, за огласи 101-11
1-30 1-931.

Среда, 27 август 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XIV

Цена на овој број е 30 — дин. — Претплата за 1958 година излегува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр 8. — Телефон: Редакција 28-838. Администрација 28-276. Продажно одделение 22-619. Тел. центар 24-010

637.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/31), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕКАРСКИ КВАС И ШПИРИТ СУРОВ И РАФИНИРАН И ЗА МЕТОДИТЕ ЗА НИВНИТЕ ИСПИТУВАЊА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пекарски квас — — — — — JUS E.M1.050
Шпирит суров и рафиниран — — — — — JUS E.M3.020

Методи за испитување на производите на индустријата на вриењето. Испитување на пекарскиот квас — — — — — JUS E.M8.020

Методи за испитување на производите на индустријата на вриењето. Испитување на суров и рафиниран шпирит — — — — — JUS E.M8.030

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 ноември 1958 година.

Бр. 3634

20 август 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ с. р

638.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наредбата за задолжително договарање за цените за свежа слива, сува слива и ракија произведена од сливи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/58) и со точката 1 од Наредбата за договарањето за цените по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопанските производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СЛИВИТЕ И НА РАКИЈАТА ОД СЛИВИ ОД РОДОТ НА 1958 ГОДИНА

1. Овластените претставници на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на зем-

јоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 1 август 1958 година во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се договорија највисоките цени по кои можат да се купуваат свежи и суви сливи и ракија од сливи од родот на 1958 година од индивидуални производители да бидат, и тоа:

За сливи

Динари

Видови на сливи

а) Свежа слива:

- 1) слива браница за извоз, што им одговара на условите предвидени според JUS (B2.032/55) за квалитетот I — — до 25
- 2) слива браница за домашен пазар, што им одговара на условите предвидени според JUS (B2.032/55) за квалитетот II до 20
- 3) слива за преработка и пекарство, сува и сл., индустриски квалитет — — до 15
- 4) слива за каца, ракиски квалитет — — до 10
- 6) сува слива, квалитетот 95/100 (стотинка) до 95

За ракија

Ракија од сливи — — — — — до 3

На цената на сувите сливи од претходниот став ќе ѝ се доладе 0,50 динари за секое парче помалу од 100 парчиња во една 1/2 килограм суви сливи. Ако во 1/2 килограм суви сливи има повеќе од 100 парчиња, цената од 95 динари за 1 килограм ќе се намали за 0,50 динари за секое парче сува слива над 100 парчиња во 1/2 килограм.

Цената се подразбира за 1 килограм слива односно 1 степен алкохол ракија франко натоварено во вагон односно друго превозно средство или франко магацинот на организацијата што врши откуп.

2. Овој договор задолжителен е за сите стопански организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 75д став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

3. Овој договор го одобри Државниот секретаријат за работите на стокновниот промет.

4. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1327

5 август 1958 година

Белград

За Главниот задружен сојуз на ФНРЈ
Генерален секретар,
Светислав Јешкиќ, с. р.

639.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/83, и 16/58) во врска со точката 1 од Наредбата за договарањето за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора постигнаа

ДОГОВОР ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ХМЕЛОТ ОД РОДОТ НА 1958 ГОДИНА

1. Овластените претставници на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 29 јули 1958 година во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се договорија највисоките цени по кои може да се купува хмел од родот на 1958 година од индивидуалните производители да бидат, и тоа:

На територијата на НР Словенија	
Класа на хмелот	Дин. за 1 кг.
I	570
II	550
III	420
IV	250
На територијата на АП Војводина	
Класа на хмелот	Дин. за 1 кг.
I	630
II	580
III	450
IV	280

Цената се подразбира за 1 килограм хмел франко натоварено во вагон односно во друго превозно средство или франко магацинот на организацијата што врши откуп.

2. Овој договор е задолжителен за сите стопански организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 75д ст. 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1392
16 август 1958 година
Белград

Главен задружен сојуз на ФНРЈ

Генерален секретар,
Светислав Јешкиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТАР НА ФНРЈ ВО СУДАН

I

Се назначува

Живорад Симиќ, досегашен отправник на работите на ФНРЈ во Судан, за вонреден пратеник и полномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Судан.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18
13 август 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ТУРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ТУРЦИЈА

I

Се отповикува

Драгомир Вучиниќ од должноста на вонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Турција.

II

Се назначува

Милош Царевиќ, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Турција.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19
13 август 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 27 од 28 јуни 1958 година објавува:

Одлука за определување на бројот на претставниците на општествената заедница во управувањето со републичките стопански комори;

Одлука за потврда на Одлуките на народните одбори за измени и дополненија на статутите на околиите.

Одлука за избирање судии на окружните судови;

Одлука за избирање судија на Вишиот стопански суд во Белград;

Закон за доградувањето на згради;

Закон за вршење дејности слични на стопанските;

Закон за финансирањето на изградбата на под-робната каналска мрежа на подрачјето на хидро-системот Дунав-Тиса-Дунав;

Закон за надлежноста на органите за опреде-лување на растениските болести и штетници;

Закон за измени и дополненија на Законот за вишните училишта;

Уредба за училиштето за социјални работници во Белград;

Одлука за запишување на факултетите на Универзитетот во Белград;

Одлука за исклучителното назначување на просветни инспектори;

Решение за именување претседател и членови на одборите на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија;

Наредба за височината на хонорарите на на-ставниот персонал на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Белград и на Вишото медицин-ско училиште во Белград за работа во здравствени-те установи;

Наредба за работните места во здравствени установи што се сметаат опасни по животот или здравјето;

Наредба за местата во кои постојат тешкотии за осигурување основна здравствена заштита;

Решение за дотолнение на Решението за опре-делување на стручните надзорници за преглед на стручната работа на здравствените установи во 1958 година;

Исправка на Уредбата за организацијата и ра-ботата на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Ре-публике Хрватске во бројот 25 од 26 јуни 1958 го-дина објавуваат:

Закон за основавање на Државен секретаријат за стоковен промет;

Закон за измени и дополненија на Законот за спроведување на аграрна реформа и колонизација на подрачјето на НР Хрватска;

Измени и дополненија на Општествениот план на НР Хрватска за 1958 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на НР Хрватска (Републичкиот буџет) за 1958 година.

Во бројот 26 од 28 јуни 1958 година објавуваат:

Закон за слатководното рибарство;

Одлука за определување бројот на претстави-ците на општествената заедница што учествуваат во управувањето со републичките стопански ко-мори;

Одлука за основавање Комисија за статутите на народните одбори;

Договор за највисоките цени на вишните, истранските лешници, пчелиниот мед и на сувите печурки;

Договор за највисоките цени за вишната ма-раса, лешникот истрански, сувите печурки и за медот.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 19 од 13 јуни 1958 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Упра-вата за водостопанство на НР Словенија;

Уредба за организацијата и работата на Упра-вата за шумарство на НР Словенија;

Уредба за основавање Републичка тарифна ко-мисија и за начинот на основавањето и работата на околистите и општинските тарифни комисији;

Одлука за нормите на данокот на доход од селското стопанство за 1958 година;

Одлука за дополнение на Одлуката за возните олесненија на автобусите за учениците во стопан-ските училишта;

Решение за измени на Решението за основа-вање Завод на НР Словенија за трансфузија на крв;

Решение за прогласување на патот Солкан-тунелот Пановец за пат од II ред;

Решение за именување член на Советот на уметничките академии;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и за определување на органи-зациите што определуваат претставници во орга-ните на Трговската комора на НР Словенија;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и за определување на организа-циите што определуваат претставници во органите на Угостителската комора на НР Словенија;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и за определување на организа-циите што определуваат претставници во органите на Занаетчиската комора на НР Словенија;

Решение за определување претставници на Извршниот совет и за определување на организа-циите што определуваат претставници во органите на Комсратата за селско стопанство и шумарство на НР Словенија;

Наредба за категоризацијата на положаите од точ. 1 до 14 на членот 3 од Уредбата за положај-ните плати на службениците на просветните уста-нови;

Наредба за определување на краиштата, работ-ните места и гранките на специјализацијата за кои може да се определи посебен додаток за службе-ниците на здравствените установи;

Решение за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НР Словенија во 113 изборна околија.

Во бројот 20 од 19 јуни 1958 година објавува:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на Народното собрание на НР Словенија;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за пренесување работите од досегашната надле-жност на Извршниот совет на Народното собрание на НР Словенија врз републичките органи на управата;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за привремено доделување алиментации на баби-ците;

Одлука за овластување на Одборот на Извр-шниот совет за општи и управни прашања да од-лучува во определени работи од надлежноста на Извршниот совет;

Решение за именување претседател на Коми-сијата за службенички работи на НР Словенија;

Наредба за почетокот на работењето на Окру-жниот суд во Љубљана за подрачјето на Околи-скиот суд во Трбовље и на Окружниот суд во Ново Место за подрачјето на Околискиот суд во Севни-ца, како и за делумичното пренесување на рабо-тите од Околискиот суд во Севница врз Околи-скиот суд во Трбовље.

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 19 од 31 мај 1958 година објавува:

Правилник за завршниот испит во индустриските и занаетчиските училишта со практична обука;

Исправка на Решението за основавање Комисија за поднесување предлози за напредување во звањата виши конзерватор, виши библиотекар и виши архивист.

Во бројот 20 од 7 јуни 1958 година нема службен дел.

Во бројот 21 од 14 јуни 1958 година објавува:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за изборот на потпретседател и секретар на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за именување претседател и членови на одборите и постојаните комисији на Извршниот совет на НР БиХ;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за стопанскиот и спорскиот риболов и за определување на рибните плодишта;

Наредба за височината на трошоците на прометот во продажба на големо на определени видови жита и нивни преработки;

Наредба за височината на трошоците на прометот во продажба на големо на определени видови храна за добиток од индустриско потекло.

Во бројот 22 од 21 јуни 1958 година објавува:

Одлука за измени на Одлуката за определување на процентот од годишниот износ на данокот на доход што треба да се наплати во одделни тримесечја на 1958 година;

Одлука за доделување и распределба на средствата за подобрување на условите за користење на годишен и други одмори на работните луѓе и младината;

Одлука за количините вино и ракија што можат производителите да ги потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет во 1958/59 производна година;

Одлука за определување на делот од средствата во кој учествуваат Републичкиот фонд и околските фондови за унапредување на рибарството во 1958 година.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на Народната Република Македонија“ во бројот 19 од 7 јуни 1958 година објавува:

Одлука за минималниот и максималниот износ на надоместок за користење на споредни шумски производи во шуми од општествена сопственост;

Решение за продолжување со работа на Детската болница за белодробна туберкулоза во Скопје како установа со самостојно финансирање;

Решение за продолжување со работа на Специјалната болница за ТБЦ во Битола како установа со самостојно финансирање;

Решение за именување членови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет;

Решение за именување членови на Дисциплинскиот суд при Извршниот совет;

Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Угостителската комора на Народна Република Македонија;

Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Занаетчиската комора на Народна Република Македонија;

Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија;

Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Трговската комора на НР Македонија;

Наредба за одобрување на трошоците на прометот на големо на добиточната храна од индустриско потекло;

Наредба за одобрување на трошоците за прометот на големо на житариците и производите од житарици;

Правилник за плантажно пошумување.

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЦРНЕ ГОРЕ**

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“, во бројот 16 од 20 јуни 1958 година објавува:

Одлука за основавање трговска комора и Угостителска комора на Народна Република Црна Гора;

Решение за престанок со работата на Станицата за рибарството во Плав.

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излезе од печат

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24

**ПОПИС НА ЗВАЊАТА
СО СООДВЕТНА СТРУЧНА СПРЕМА СПОРЕД
ПРОПИСИТЕ ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ ОД 1931 ГОДИНА
НА СПОРЕД ЧЛЕНОТ 27 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА
КАТЕГОРИСАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА**

Издание во латиница.

Цена 100 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевиќа Марка 9. Жиро сметка 101-11

1-30

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излезе од печат

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33

**СИСТЕМ НА АНАЛИТИЧКАТА ПРОЦЕНКА НА
РАБОТИТЕ СПОРЕД ЗАНИМАЊАТА И НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОБЛАСТА НА
ГРАДЕЖНИШТВОТО**

Издание во латиница.

Цена 80 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевиќа Марка 9. Жиро сметка 101-11

1-30

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 637. Решение за југословенските стандарди за пекарски квас и пипирит суров и рафиниран и за методите за нивните испитувања | 877 |
| 638. Договор за највисоките цени на сливите и на ракијата од сливи од родот на 1958 година | 877 |
| 639. Договор за највисоките цени на хмелјот од родот на 1958 година | 878 |

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Директор и одговорен уредник Слободан М. Немовиќ. Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград